



ЗАПИСНИК
за извршен инспекциски надзор
Ип 1 бр. 57-30
Датум: 18.04.2022 година

Архивски знак:	
Рок на чување:	год.
	20 год.
Потпис:	

1) Податоци за субјектот на инспекцискиот надзор

Назив на субјектот на надзор	Здружение за културно-забавни настани Унисон Арт, с. Џепчиште, Тетово (во натамошниот текст: Унисон Арт)		
Седиште/адреса на субјектот	ул. „101“ бр. 94, с. Џепчиште, Тетово		
Адреса за е-пошта			
Телефон	(070) 267-034		
Матичен број на субјектот			
Даночен број на субјектот			
Број на жиро сметка на субјектот			
Банка депонент	НЛБ Тутунска банка АД, Скопје		
Одговорно лице на субјектот:			
Име и презиме:	Телефон	Е-пошта	

2) Податоци за инспекцискиот надзор

Вид на инспекциски надзор	1. РЕДОВЕН	2. ВОНРЕДЕН	3. КОНТРОЛЕН
Датум на почеток на инспекцискиот надзор	15.04.2022 г.	Време на почеток на инспекцискиот надзор	11.00
Датум на завршување на инспекцискиот надзор	15.04.2022 г.	Време на завршување на инспекцискиот надзор	13.30
Назив на објектот-инсталацијата каде се врши надзорот	Средно музичко училиште „Тодор Скалоски-Тетоец“-Тетово		



Главна дејност на субјектот на надзорот	Дејности на други организации врз база на зачленување, неспомнати на друго место (шифра: 94.99)
Адреса на објектот-инсталацијата каде се врши надзорот	Ул. „Иво Лола Рибар“ бр. 118, Тетово

3) Инспекцискиот надзор е извршен врз основа на: Налогот од раководителот на на Секторот за управен и инспекциски надзор во Министерството за култура (во натамошниот текст: СУИН на МК), бр. 57-30 од 05.04.2022 г., а во врска со иницијативите од Секторот за дејности од областа на културата и уметноста, бр. 21-3136/1 од 16.03.2022 година. Вонредниот инспекциски надзор е предвиден и во Месечниот план за работа на Секторот за управен и инспекциски надзор во Министерството за култура (во натамошниот текст: СУИН на МК) за месец април 2022 година, бр. 57-49/4 од 05.04.2022 година.

4) Инспекцискиот надзор е извршен од: _____ виш инспектор во СУИН на МК.

5) Предмет на вонредниот инспекцискиот надзор е спроведувањето на обврските од член 68 од Законот за културата, односно наменското користење на авансно преведените средства од Буџетот на РСМ, преку МК, во износ од 100.000 денари (од вкупно одобрените 142.500 денари), согласно со Договорот бр. 20-8511/1 од 28.06.2021 г., како и постапување по обврската во рок од еден месец, сметано од денот на завршувањето на проектот, на соодветен образец до МК, да биде доставен наративен и финасиски извештај за неговата реализација.

Основ: член 82 став (1) и член 68 од Законот за културата („Сл. весник на РМ“ бр. 31/98, 49/2003, 82/2005, 24/2007, 116/10, 47/11, 51/11, 136/12, 23/13, 187/13, 44/14, 61/15, 154/15, 39/16 и 11/18) и член 71 став (1) од Законот за инспекциски надзор („Службен весник на РСМ“ бр. 102/2019)

6) Во извршувањето на овој инспекциски надзор не се употребени листи за проверка од причина што е во прашање вонреден инспекциски надзор, а листите се задолжителни при редовен инспекциски надзор, согласно со член 70 став 3 од Законот за инспекциски надзор.

7) За време на извршувањето на инспекцискиот надзор, субјектот на надзор беше претставуван од:



Име и презиме	Телефон	Е-пошта
претседател		

8) За време на извршувањето на инспекцискиот надзор, земена е изјава и од следното лице:

Име и презиме	Телефон	Својство

9) Инспекторот кој го изврши инспекцискиот надзор, пред почетокот на надзорот, ги презентираше целите и предметот/опфатот на инспекцискиот надзор и ги објасни правата и обврските на субјектот на надзорот.

10) При инспекцискиот надзор се констатирани следните наоди за утврдената фактичка состојба:

10.1. - По поднесената Пријава бр. УП1 20-4094 од 12.11.2020 г. на годишниот конкурс за финансирање проекти од национален интерес во културата за 2021 г. од областа на музиката и музичко-сценската дејност, со Решение на министерот за култура УП1 бр. 20-4094/2020 од 23.02.2021 г., прифатен е проектот на Унисон арт: „Класична камерна музика“, а за негова реализација доделени се средства во износ од 142.500 денари.

- Врз основа на Решението на министерот за култура, склучен е Договор бр. 20-8511/1 од 28.06.2022 г., со којшто одобрени се средства од Буџетот на РСМ, преку МК, во износ од 142.500 денари за хонорари за изведувачи во реализација на проектот „Класична камерна музика“.

- Унисон арт доставил Барање за исплата на средства за реализација на проектот и Оперативен и финансиски план за користење на одобрените буџетски средства, при што, по барање на соодветниот сектор во МК, корисникот го корегирал Оперативниот и финансиски план согласно со намената во Договорот. Во Оперативниот и финансиски план е предвидено трошење на буџетските средства за хонорари за петмина изведувачи на класична музика.

- Со Решение за преведување средства бр. 20-8511/2 од 30.07.2021 г. од страна на МК преведен е прв дел (аванс) од средствата за реализација на проектот во износ од 100.000 денари (Банковен извод бр. 1 од 05.08.2021 г.).



- Според презентираната фото и видео документација (видео клипови во времетраење од 20 минути и два од по 6 минути), како и изјавите на присутните лица, проектот „Класична камерна музика“ е реализиран со одржување на концерт на камерна музика во салата на Средното музичко училиште „Тодор Скалоски-Тетоец“ во Тетово на 29.10.2021 година, со изведување на три дела од класичната музика.

10.2. - Трошењето на авансно преведените средства за реализација на проектот, во износ од 100.000,00 денари, како и ненамирените обврски се прикажани во следната табела:

Р.бр	Доверител	Намена	Трошоци	Обврски	Забелешка
1.	пијанист	Изведувачки хонорар за учество во проект	28.700	30.000	- Исплатен хонорар на трансакциска сметка (нето) по Договор од 06.11.2020 г. (пред поднесувањето на пријава на конкурсот) - Банковен извод 2 од 27.08.2021 - Ненамирена обврска од 30.000 ден. по Договор од 20.10.2021 г.
2.	флејтист	Изведувачки хонорар за учество во проект	14.700	10.000	- Исплатен хонорар на трансакциска сметка (нето) по Договор од 06.11.2020 г. (пред поднесувањето на пријава на конкурсот) - Банковен извод 2 од 27.08.2021 - Ненамирена обврска од 10.000 ден. по Договор од 20.10.2021 г.
3.	кларинетист	Изведувачки хонорар за учество во проект	14.700		- Исплатен хонорар на трансакциска сметка (нето) по Договор од 21.07.2020 г. (пред поднесувањето на пријава на конкурсот) - Банковен извод 2 од 27.08.2021
4.	виолинист	Изведувачки хонорар за учество во проект	14.700		- Исплатен хонорар на трансакциска сметка (нето) по Договор од 06.11.2020 г. (пред поднесувањето на пријава на конкурсот)



5.	Извојувачки хонорар за учество во проект	14.700		-Банковен извод 2 од 27.08.2021 - Исплатен хонорар на трансакциска сметка (нето) по Договор од 06.11.2020 г. (пред поднесувањето на пријава на конкурсот) -Банковен извод 2 од 27.08.2021
6.	Персонален данок за исплатени хонорари на изведувачи	9.721		-Уплатен персонален данок за исплатени хонорари на изведувачи -Банковен извод 2 од 27.08.2021
Вкупно:		97.221 денари	40.000 денари	
Цена на чинење на проектот:		137.221 денари	Преостаната обврска од МК: 37.221 денари	

Договорот со МК е склучен на износ од 142.500 денари, но со оглед дека цената на чинење на проектот изнесува 137.221 денар (за хонорари за изведувачи, согласно со Договорот), при надзорот се констатира дека МК има преостаната обврска кон Унисон арт во износ од 37.221 денар.

10.3. - Во однос на обврската од членот 68 став (3) од ЗК, како и член 5 став (1) од Договорот со МК, во рок од еден месец, сметано од денот на завршувањето на проектот, на соодветен образец до МК да биде доставен наративен и финансиски извештај за неговата реализација, при надзорот е утврдено дека Унисон арт доставил Наративен и финансиски извештај за реализација на проектот (за потрошениот прв дел од средствата, како и за преземените обврски, согласно со Договорот), заведен во МК под бр. 21-38/7 од 03.01.2021 година.

10.4. Врз основа на утврдената фактичка состојба при вонредниот инспекциски надзор констатирано е дека:

- Унисон арт го реализирал проектот „Класична камерна музика“, а авансно преведените средства од Министерството за култура во износ од 100.000 денари ги потрошила наменски, согласно со намените предвидени во Оперативниот и финансиски план, како составен дел на Договорот со МК. Договорот со МК е склучен на износ од 142.500 денари, но со оглед дека цената на чинење на проектот изнесува 137.221 денар (за хонорари за изведувачи, согласно со Договорот), при надзорот се



констатира дека МК има преостаната обврска кон Унисон арт во износ од 37.221 денар.

- Унисон арт доставил до Министерството за култура Наративен и финансиски извештај за реализација на проектот, за потрошениот прв дел од средствата, како и за преземените обврски, согласно со Договорот), заведен во МК под бр. 21-38/7 од 03.01.2021 година.

Оттука, имајќи предвид дека врз основа на утврдената фактичка состојба при вонредниот инспекциски надзор не се утврдени неправилности во работењето на субјектот на надзор од аспект на примена на член 68 од Законот за културата, инспекторот ја запира постапката во согласност со член 83 став (5) од Законот за инспекциски надзор.

11) Со содржината на овој записник и со утврдената фактичка состојба е запознаен претставникот на субјектот на надзорот, кој ИМАШЕ/НЕМАШЕ забелешки.

12) Забелешки на претставникот на субјектот на надзорот:

Потпис на
претставникот на
субјектот на надзор:

претседател

Датум:

21.04.2022 г.

Печат и потпис на
инспекторот за
култура:

виш инспектор

Датум:

18.04.2022 г.

